

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ:



**6-та Школа
против говор
на омраза**

**Медиумска писменост и
критичко размислување**

ОКТОМВРИ

ОБУКА: 25.10 – 29.10.2017

Берово

Центарот за интеркултурен дијалог (ЦИД) со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, со задоволство распишува повик за учесници за 6-та Школа против говор на омраза.

Центарот за интеркултурен дијалог 6-та година по ред организира обука за младински работници, студенти и активисти, чијашто главна цел е да се развијат нивните вештини за справување со говорот на омраза, како и развивање на наративи засновани на човековите права.

Цели:

- Подигање на свеста за говорот на омраза и неговите можни последици, особено за младите луѓе;
- Развивање на вештини за критичко размислување;
- Истражување на улогата на медиумските пораки во обликувањето на нашата култура и општество;
- Проценување на медиумските пораки врз основа на сопствените искуства, вештини, верувања и вредности;
- Креирање и дистрибуција на сопствени медиумски пораки и алтернативни наративи засновани на човекови права.

По завршувањето на обуката се очекува учесниците да станат мултипликатори, односно ќе имаат задача да развијат и спроведат активности поврзани со човековите права и насочени кон подигнување на свеста за говорот на омраза, онлајн дискриминација како и превенција на говорот на омраза.

Профил на учесници:

- Возраст над 18 години;
- Можност за учество на целата обука, а по обуката активно да се вклучат во спроведување на активности;
- Да се студенти, младински работници и/или едукатори, активисти, претставници на младински организации;
- Да имаат основни познавања во областа на човековите права и претходно искуство во организирање на настани;
- По завршување на обуката да бидат во можност да реализираат кратка активност во околината во којашто дејствуваат;

Обуката ќе биде спроведена од неколку обучувачи и експерти во наведените области.

Начин на пријавување:

Сите заинтересирани кандидати можат да се пријават преку потполнување на формуларот [тука](#).

Пријавите треба да ги поднесете најдоцна до 11-ти октомври 2017 година.

За дополнителни информации можете да нè контактирате на тел +389 71 359 957 или е-маил nami@cid.mk и/или info@cid.mk.

По завршување на обуката, учесниците добиваат сертификат.

За Центарот за интеркултурен дијалог:

Центарот за меѓукултурен дијалог (ЦИД) е организација која е формирана од младите за младите. Активно работи на полето на промовирање на меѓукултурниот дијалог и соработка, преку градење на модели за системска поддршка на младите и креирање на активно општество со вредности за живот заедно во мултикултурноста. На тоа поле ЦИД тесно соработува со институциите во различни аспекти и со различни модалитети на соработка.

Мисијата на Центарот за интеркултурен дијалог е да се промовира и поддржи меѓукултурното разбирање и соработка, мир и солидарност преку активно учество на младите во општеството, а особено преку волонтерски ангажман на локално и на меѓународно ниво.